

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Месер Медикал Хоумкеар Холдинг ГмбХ (Messer Medical Homecare Holding GmbH, Messer-Platz 1, 65812 Bad Soden am Taunus, Federal Republic of Germany), со седиште на Месер Плац 1, 65812 Бад Зоден ам Таунус, Сојузна Република Германија, доставено преку адвокат Владо Илиевски од Скопје, на седницата одржана на ден 23.12.2020 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрација со која Месер Медикал Хоумкеар Холдинг ГмбХ (Messer Medical Homecare Holding GmbH, Messer-Platz 1, 65812 Bad Soden am Taunus, Federal Republic of Germany), со седиште на Месер Плац 1, 65812 Бад Зоден ам Таунус, Сојузна Република Германија стекнува контрола над Ханс Милер ХМП Медизинтехник Гмбх (Hans Müller HMP Medizintechnik GmbH, Schnieglinger Str. 162, 90425 Nurnberg, Federal Republic of Germany), со седиште на Шниглинггер Штрасе 16290425 Нирнберг, Сојузна Република Германија и Ханс Милер медицинише унд технише гасе ГмбХ (Hans Müller medizinische und technische Gase GmbH, Schnieglinger Str. 162, 90425 Nurnberg, Federal Republic of Germany), со седиште на Шнилингер штрасе бр.162, 90425 Нирнберг, Сојузна Република Германија, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

## Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 24.11.2020 година а дополнето на 03.12.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на Месер Медикал Хоумкеар

Холдинг ГмбХ (Messer Medical Homecare Holding GmbH, Messer-Platz 1, 65812 Bad Soden am Taunus, Federal Republic of Germany), со седиште на Месер Плац 1, 65812 Бад Зоден ам Таунус, Сојузна Република Германија со која Месер Медикал Хоумкеар Холдинг ГмбХ Сојузна Република Германија стекнува контрола над Ханс Милер ХМП Медизинтехник Гмбх (Hans Müller HMP Medizintechnik GmbH, Schnieglinger Str. 162, 90425 Nurnberg, Federal Republic of Germany), со седиште на Шниглингер Штрасе 16290425 Нирнберг, Сојузна Република Германија и Ханс Милер медицинше унд технише гасе ГмбХ (Hans Müller medizinische und technische Gase GmbH, Schnieglinger Str. 162, 90425 Nurnberg, Federal Republic of Germany), со седиште на Шнилингер штрасе бр.162, 90425 Нирнберг, Сојузна Република Германија.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото, го утврди следното:

Messer Medical Homecare Holding е припадна фирма на MEC Holding GmbH, а двете компании заедно се дел од Messer Group. Messer Group произведува кислород, азот, јаглерод диоксид, водород, хелиум, гасови за заварување, специјални гасови, медицински гасови и многу различни смеси.

Messer Medical Homecare Holding развива производи и услуги во повеќе европски земји за третман на пациенти во нивниот дом. Во рамките на Messer Group, Messer Medical Homecare се занимава исклучиво со областа на домашна нега.

MESSER GROUP GmbH е присутна во Република Северна Македонија како основач и единствен сопственик на МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС Месер груп ГмбХ ДООЕЛ Скопје, со седиште на Источна индустриска зона бб, со главна дејност производство и трговија со технички гасови.

Ханс Милер ХМП Медизинтехник ГмбХ (Hans Müller HMP Medizintechnik GmbH) е основана во 2007 од Ханс Милер. Нејзиното портфолио опфаќа вентилатори и кислородни уреди, уреди за инхалација и усисување како и тераписки и дијагностички уреди за медицинско набљудување на пациенти со проблеми со апнеа при спиење и предвреме родени новороденчиња.

Ханс Милер Медицинше унд Технише гасе ГмбХ ги произведува медицинските гасови за продуктите на НМП.

Ханс Милер ХМП Медизинтехник ГмбХ и Ханс Милер Медицинше унд Технише гасе ГмбХ немаат никакво присуство во Република Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1 и 2 од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека*

*истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.*

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

**Правна поука:** Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ**

**Проф.Д-р Владимир Наумовски**